



**Кошаркарска
Федерација на
Северна
Македонија**



СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ за Младински лиги (мажи – жени)

Сезона, 2020-21

I M – 18 (МАЖИ)

По доставениот список од канцеларијата на КФСМ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 24 екипи** и истите ќе бидат поделени во Прва и Втора лига (**исток и запад**).

ПРВА ЛИГА	
01.	ПАРТИЗАН ВОДНО САНС 1
02.	ФЕНИКС 2010
03.	ВАРДАР
04.	МЗТ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ АД
05.	РАБОТНИЧКИ АД 1
06.	КУМАНОВО АД.
07.	ФМП АКАДЕМИЈА
08.	ЧАИР 2030

ВТОРА ЛИГА ИСТОК	
01.	ЕУРОНИКЕЛ
02.	ТФТ
03.	КОЖУВ
04.	ВИБАС БАСКЕТ
05.	БОРЕЦ БАСКЕТ
06.	СТРУМИЦА
07.	РАБОТНИЧКИ АД 2
08.	ДИНО БАСКЕТ

ВТОРА ЛИГА ЗАПАД	
01.	МЗТ УНИ БАНКА
02.	ПАРТИЗАН ВОДНО САНС 2
03.	ГОСТИВАР
04.	ПЕЛИСТЕР МЕДИКАЛ КАРТА
05.	ЦРН ДРИМ
06.	АЛБЕС
07.	ШКУПИ
08.	ТЕТОВА БУЛС

I ПРВА лига,

- 1.1.** Лигата ќе биде составена од осум (8) екипи, земајќи го во предвид пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата (**М-18**).
- 1.2.** Натпреварите ќе се одиграат по еднокружен бод систем (**оролоцо**), секој со секого, односно седум (7) кола.
- 1.3.** По одигрување на натпреварите од првата фаза **седум (7) кола** и добивањето на конечниот пласман од 1-8, натпреварувањето продолжува на следниот принцип.

II Втора фаза,

- 2.1.** Првопласираните четири (04) екипи од **ПРВА лига** во разигрувањето од прв круг **се слободни**.
- 2.2.** Второпласираните четири (04) екипи од **ПРВА лига** односно екипите кои се пласирани на 5,6,7 и 8 место ќе разигруваат со Првопласираните две (02) екипи од групите **ИСТОК И ЗАПАД** од **ВТОРА лига**, по следниот систем:
- 2.3. РАЗИГРУВАЊЕ (прв круг):**
- 1 нат: П5 – И2**
2 нат: П6 – З2
3 нат: П7 – И1
4 нат: П8 – З1
(П) Прва лига
(И,З) Исток, Запад Втора лига
- 2.4.** Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 2.5.** Победниците од разигрувањето **се пласираат** во Четвртфинале и ќе разигруваат по следниот принцип.

III Трета фаза,

- 3.1. ЧЕТВРТФИНАЛЕ:**
- А нат: Првопласиран П1 – Победник од 4 нат,**
Б нат: Второпласиран П2 – Победник од 3 нат,
В нат: Третопласиран П3 – Победник од 2 нат,
Г нат: Четвртопласиран П4 – Победник од 1 нат,
- 3.2.** Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 3.3.** Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на **Финалниот турнир** за категорија **М-18 (Мажи)** и ќе разигруваат за Државен првак за нат.сезона 2020/2021.

4.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

4.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Победник од **нат.-А** со Победник од **нат.-Г**,

ПФ - 2: Победник од **нат.-Б** со Победник од **нат.-В**,

4.2. **Поразените** екипи ќе одиграат натпревар за трето (**03**) место.

4.3. **Победниците** од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2020/2021 година.

4.4. Термини за одигрување на натпреварите:

... – 2021 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО**

... – 2021 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО** ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

4.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе КФСМ.

4.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

4.7. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир **СЕ ОТКАЖЕ** од организација на истиот, **КЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.

4.8. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (4.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.

4.9. Доколку организацијата ја превземе КФСМ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – **ПОДЕДНАКВО**.

I ВТОРА лига,

- 1.1. Лигата ќе биде поделена во две групи (**ИСТОК и ЗАПАД**) и истите ќе бидат составени од исток (8) екипи и запад (8) екипи, земајќи го во предвид територијалниот принцип, пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата (**М-18**) и новопријавените екипи за следнава натпреварувачка сезона.
- 1.2. Натпреварите ќе се одиграат по еднокружен бод систем (**оролоцо**), секој со секого, односно, Исток седум (7) кола, Запад седум (7) кола.
- 1.3. По одигрување на натпреварите од првата фаза и добивањето на конечниот пласман вкупно 4 четири екипи, првопласирани две (**2**) од група Исток и две (**2**) од група Запад натпреварувањето продолжува на следниот принцип.

II Втора фаза,

- 2.1. Првопласираните две (**2**) екипи од групите (**ИСТОК и ЗАПАД**) ќе се пласираат за понатамошно разигрување.
- 2.2. Второпласираните четири (**4**) екипи од **ПРВА лига** односно екипите кои се пласирани на 5,6,7 и 8 место ќе разигруваат со Првопласираните две (**2**) екипи од групите **ИСТОК и ЗАПАД** по следниот систем:
- 2.3. **РАЗИГРУВАЊЕ (прв круг):**
1 нат: П5 – И2
2 нат: П6 – З2
3 нат: П7 – И1
4 нат: П8 – З1
(П) Прва лига
(И,З) Исток, Запад Втора лига
- 2.4. Натпреварите се играат во два (**02**) добиени натпревари по систем домакин–гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 2.5. Победниците од разигрувањето **се пласираат** во Четвртфинале и ќе разигруваат по следниот принцип.

III Трета фаза,

3.1. ЧЕТВРТФИНАЛЕ:

А нат: Првопласиран П1 – Победник од 4 нат,
Б нат: Второпласиран П2 – Победник од 3 нат,
В нат: Третопласиран П3 – Победник од 2 нат,

Г нат: Четвртопласиран П4 – Победник од 1 нат,

- 3.2.** Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 3.3.** Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на **Финалниот турнир** за категорија **М-18 (Мажи)** и ќе разигруваат за Државен првак за нат. сезона 2020/2021.

4.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

4.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Победник од **нат.-А** со Победник од **нат.-Г,**

ПФ - 2: Победник од **нат.-Б** со Победник од **нат.-В,**

4.2. Поразените екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

4.3. Победниците од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2020/2021 година.

4.4. Термини за одигрување на натпреварите:

ДОПОЛНИТЕЛНО ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

4.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе КФСМ.

4.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од **20.000,00** денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

4.7. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир **СЕ ОТКАЖЕ** од организација на истиот, **ЌЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на **50 %** од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.

4.8. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (4.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.

- 4.9. Доколку организацијата ја превземе КФСМ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – ПОДЕДНАКВО.

II. М – 16 (МАЖИ)

По доставениот список од канцеларијата на КФСМ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 22 екипи** и истите ќе бидат поделени во Прва и Втора лига (**ИСТОК И ЗАПАД**).

	ПРВА ЛИГА
01.	ПАРТИЗАН ВС 1
02.	КУМАНОВО
03.	РАБОТНИЧКИ
04.	МЗТ СКОПЈЕ А.
05.	ВАРДАР
06.	ФМП АКАДЕМИЈА
07.	ФЕНИКС 2010
08.	ГОСТИВАР

	ВТОРА ЛИГА ИСТОК
01.	МВП СТРУМИЦА
02.	ЕУРО НИКЕЛ
03.	СТРУМИЦА
04.	БАСКЕТ ДИНО
05.	БОРЕЦ БАСКЕТ
06.	КОЖУВ
07.	ЈАСМИН 95

	ВТОРА ЛИГА ЗАПАД
01.	ШКУПИ
02.	ТФТ
03.	АНГЕЛИ
04.	ЧАИР 2030
05.	ЦРН ДРИМ
06.	ТЕТОВА БУЛС
07.	ПАРТИЗАН ВС 2

I ПРВА лига,

- 1.1. Лигата ќе биде составена од осум (8) екипи, земајќи го во предвид пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата (**М-16**)

- 1.2.** Натпреварите ќе се одиграат по еднокружен бод систем (оролоџо), секој со секого, односно седум (7) кола.
- 1.3.** По одигрување на натпреварите од првата фаза **седум (7) кола** и добивањето на конечниот пласман од 1-8, натпреварувањето продолжува на следниот принцип.

II Втора фаза,

- 2.1.** Првопласираните четири (04) екипи од **ПРВА лига** во разигрувањето од прв круг **се слободни**.
- 2.2.** Второпласираните четири (04) екипи од **ПРВА лига** односно екипите кои се пласирани на 5,6,7 и 8 место ќе разигруваат со Првопласираните две (02) екипи од групите **ИСТОК И ЗАПАД** од **ВТОРА лига**, по следниот систем:
- 2.3. РАЗИГРУВАЊЕ (прв круг):**
- 1 нат: П5 – И2**
2 нат: П6 – З2
3 нат: П7 – И1
4 нат: П8 – З1
(П) Прва лига
(И,З) Исток, Запад Втора лига
- 2.4.** Натпреварите се играат во два (**02**) добиени натпревари по систем домаќин-гостин-домаќин, при што првоименуваната екипа е домаќин на првиот натпревар.
- 2.5.** Победниците од разигрувањето **се пласираат** во Четвртфинале и ќе разигруваат по следниот принцип.

III Трета фаза,

3.1. ЧЕТВРТФИНАЛЕ:

А нат: Првопласиран П1 – Победник од 4 нат,
Б нат: Второпласиран П2 – Победник од 3 нат,
В нат: Третопласиран П3 – Победник од 2 нат,
Г нат: Четвртопласиран П4 – Победник од 1 нат,

- 3.2.** Натпреварите се играат во два (**02**) добиени натпревари по систем домаќин-гостин-домаќин, при што првоименуваната екипа е домаќин на првиот натпревар.
- 3.3.** Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на **Финалниот турнир** за категорија **М-16 (Мажи)** и ќе разигруваат

за Државен првак за нат.сезона 2020/2021.

4.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

4.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Победник од **нат.-А** со Победник од **нат.-Г**,
ПФ - 2: Победник од **нат.-Б** со Победник од **нат.-В**,

4.2. **Поразените** екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

4.3. **Победниците** од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2020/2021 година.

4.4. Термини за одигрување на натпреварите:

... – 2021 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО**

... – 2021 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО** ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

4.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе КФСМ.

4.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

4.7. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир **СЕ ОТКАЖЕ** од организација на истиот, **КЕ СЕ КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.

4.8. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (4.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.

4.9. Доколку организацијата ја превземе КФСМ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – **ПОДЕДНАКВО**.

I ВТОРА лига,

- 1.1. Лигата ќе биде составена од две групи (**исток и запад**) по седум (7) екипи, пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата (**М-16**) и новопријавените екипи за следнава натпреварувачка сезона.
- 1.2. Натпреварите ќе се одиграат по еднокружен бод систем (оролоцо), секој со секого, односно шест (6) кола.
- 1.3. По одигрување на натпреварите од првата фаза **пет (6) кола** и добивањето на конечниот пласман од 1 до 7 во двете групи, натпреварувањето продолжува на следниот принцип.

II Втора фаза,

- 2.1. Првопласираните две (2) екипи од **ИСТОК И ЗАПАД** ќе се пласираат за понатамошно разигрување.
- 2.2. Второпласираните четири (04) екипи од **ПРВА лига** односно екипите кои се пласирани на 5,6,7 и 8 место ќе разигруваат со Првопласираните две (02) екипи од групите (**ИСТОК** и **ЗАПАД**) **ВТОРА лига** по следниот систем:
- 2.3. **РАЗИГРУВАЊЕ (прв круг):**
1 нат: П5 – И2
2 нат: П6 – З2
3 нат: П7 – И1
4 нат: П8 – З1
(П) Прва лига
(И,З) Исток, Запад Втора лига
- 2.4. Натпреварите се играат во два (**02**) добиени натпревари по систем домакин-гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 2.5. Победниците од разигрувањето **се пласираат** во Четвртфинале и ќе разигруваат по следниот принцип.

III Трета фаза,

3.1. ЧЕТВРТФИНАЛЕ:

А нат: Првопласиран П1 – Победник од 4 нат,

Б нат: Второпласиран П2 – Победник од 3 нат,
В нат: Третопласиран П3 – Победник од 2 нат,
Г нат: Четвртопласиран П4 – Победник од 1 нат,

- 3.2.** Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 3.3.** Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на **Финалниот турнир** за категорија **М-16 (Маж)** и ќе разигруваат за Државен првак за нат.сезона 2020/2021.

4.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

4.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Победник од **нат.-А** со Победник од **нат.-Г,**
ПФ - 2: Победник од **нат.-Б** со Победник од **нат.-В,**

4.2. Поразените екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

4.3. Победниците од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2020/2021 година.

4.4. Термини за одигрување на натпреварите:

... – 2021 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО**

... – 2021 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО** ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

4.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе КФСМ.

4.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

4.7. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир **СЕ ОТКАЖЕ** од организација на истиот, **КЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.

- 4.8. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (4.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.
- 4.9. Доколку организацијата ја превземе КФСМ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – ПОДЕДНАКВО.

III. М – 15 (МАЖИ)

По доставениот список од канцеларијата на КФСМ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 16 екипи**.

ГРУПА А	
01.	ФЕНИКС 2010
02.	АНГЕЛИ
03.	ВАРДАР
04.	СПОРТИСИМО
05.	БАСКЕТ ДИНО
06.	ПРОБАСКЕТ КАВАДАРЦИ
07.	РОЛИНГ
08.	БАСКЕТ КАМ

ГРУПА Б	
01.	ЦРН ДРИМ
02.	ФМП АКАДЕМИЈА
03.	КК КУМАНОВО
04.	ЧАИР 2030
05.	ВОДНО САНС
06.	МЗТ СКОПЈЕ
07.	ЈУНИОР БИТОЛА
08.	ШКУПИ

I Прва фаза,

- 1.1. Лигата да биде составена од две групи од по осум (08) екипи, земајќи го во предвид пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона и бројот на новопријавените екипи во категоријата (М-15).

1.2. По одигрување на натпреварите во двете групи по 7 кола, натпреварувањето ќе биде продолжено со четвртфинале односно најдобрите 4 пласирани во едната и во другата група според пласманот.

1.3. ЧЕТВРТФИНАЛЕ:

А нат: Првопласиран А1 – Четвртопласиран Б 4,
Б нат: Второпласиран А2 – Третопласиран Б 3,
В нат: Третопласиран А3 – Второпласиран Б 2,
Г нат: Четвртопласиран А4 – Првопласиран Б 1,

1.4. Натпреварите се играат во два (02) добиени натпревари по систем домакин–гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.

1.5. Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на финалниот турнир за категорија М15 (Мажи) и ќе разигруваат за државен првак за натпреварувачка сезона 2020/2021.

2.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

2.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Првопласирана екипа (**А**) со Четвртопласирана екипа (**Г**),
ПФ - 2: Второпласирана екипа (**Б**) со Третопласирана екипа (**В**),

2.2. Поразените екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

2.3. Победниците од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2020/2021 година.

2.4. Термини за одигрување на натпреварите:

... – **2021 година, ДОПОЛНИТЕЛНО**

... – **2021 година, ДОПОЛНИТЕЛНО ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.**

2.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе МКФ.

2.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е

должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

2.7. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир **СЕ ОТКАЖЕ** од организација на истиот, **КЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.

2.8. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (2.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.

2.9. Доколку организацијата ја превземе КФСМ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – ПОДЕДНАКВО.

IV. М – 14 (МАЖИ)

По доставениот список од канцеларијата на КФСМ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 15 екипи** и истите ќе бидат поделени во Прва и Втора лига.

М – 14 ПРВА ЛИГА	
01.	ВАРДАР
02.	ФМП АКАДЕМИЈА
03.	ПАРТИЗАН ВС
04.	МЗТ СКОПЈЕ А.
05.	ЦРН ДРИМ
06.	КУМАНОВО
07.	ПЕЛИСТЕР АД
08.	БАСКЕТ КАМ

М – 14 ВТОРА ЛИГА	
01.	ЧАИР 2030
02.	ШКУПИ
03.	МКК КУМАНОВО
04.	КРИВА ПАЛАНКА
05.	БОРЕЦ БАСКЕТ
06.	СТРУМИЦА
07.	ФЕНИКС 2010
08.	СЛОБОДЕН

I**ПРВА лига**

- 1.1.** Лигата ќе биде составена од осум (8) екипи, земајќи го во предвид пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата **(М-14)**
- 1.2.** Натпреварите ќе се одиграат по еднокружен бод систем (оролоцо), секој со секого, односно шест (7) кола.
- 1.3.** По одигрување на натпреварите од првата фаза **шест (7) кола** и добивањето на конечниот пласман од 1-8, натпреварувањето продолжува на следниот принцип.

II**Втора фаза,**

- 2.1.** Првопласираните четири (04) екипи од **ПРВА лига** во разигрувањето од прв круг **се слободни**.
- 2.2.** Второпласираните четири (04) екипи од **ПРВА лига** односно екипите кои се пласирани на 5,6,7 и 8 место ќе разигруваат со Првопласираните четири (04) екипи од **ВТОРА лига**, по следниот систем:
- 2.3. РАЗИГРУВАЊЕ (прв круг):**
 - 1 нат: П5 – В4**
 - 2 нат: П6 – В3**
 - 3 нат: П7 – В2**
 - 4 нат: П8 – В1**(П) Прва лига
(В) Втора лига
- 2.4.** Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин-гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 2.5.** Победниците од разигрувањето **се пласираат** во Четвртфинале и ќе разигруваат по следниот принцип.

III**Трета фаза**

- 3.1. ЧЕТВРТФИНАЛЕ:**

**А нат: Првопласиран П1 – Победник од 4 нат,
Б нат: Второпласиран П2 – Победник од 3 нат,
В нат: Третопласиран П3 – Победник од 2 нат,
Г нат: Четвртопласиран П4 – Победник од 1 нат,**

- 3.2.** Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 3.3.** Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на **Финалниот турнир** за категорија **М-14 (Мажи)** и ќе разигруваат за Државен првак за нат.сезона 2020/2021.

3.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

3.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Првопласирана екипа **(А)** со Четвртопласирана екипа **(Г),**
ПФ - 2: Второпласирана екипа **(Б)** со Третопласирана екипа **(В),**

3.2. Поразените екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

3.3. Победниците од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2020/2021 година.

3.4. Термини за одигрување на натпреварите:

... – **2021 година, ДОПОЛНИТЕЛНО**

... – **2021 година, ДОПОЛНИТЕЛНО** ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

3.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе КФСМ.

3.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

3.7. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир **СЕ ОТКАЖЕ** од организација на истиот, **КЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.

3.8. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (2.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.

3.9. Доколку организацијата ја превземе КФСМ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – ПОДЕДНАКВО.

I ВТОРА лига

- 1.1.** Лигата ќе биде составена од една група со седум (7) екипи, согласно пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата **(М-14)** и новопријавените екипи за следнава натпреварувачка сезона.
- 1.2.** Натпреварите ќе се одиграат по еднокружен бод систем (оролоцо), секој со секого, односно седум (7) кола.
- 1.3.** По одигрување на натпреварите од првата фаза **седум (7) кола** и добивањето на конечниот пласман од 1 до 7 место во групата, натпреварувањето продолжува на следниот принцип.

II Втора фаза

- 2.1.** Првопласираните четири (04) екипи од **Втора лига** ќе се пласираат за понатамошно разигрување.
- 2.2.** Второпласираните четири (04) екипи од **ПРВА лига** односно екипите кои се пласирани на 5,6,7 и 8 место ќе разигруваат со Првопласираните четири (04) екипи од **ВТОРА лига**, по следниот систем:
- 2.3. РАЗИГРУВАЊЕ (прв круг):**
- 1 нат: П5 – В4**
2 нат: П6 – В3
3 нат: П7 – В2
4 нат: П8 – В1
(П) Прва лига
(В) Втора лига
- 2.4.** Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 2.5.** Победниците од разигрувањето **се пласираат** во Четвртфинале и ќе разигруваат по следниот принцип.

III Трета фаза,

3.1. ЧЕТВРТФИНАЛЕ:

А нат: Првопласиран П1 – Победник од 4 нат,
Б нат: Второпласиран П2 – Победник од 3 нат,
В нат: Третопласиран П3 – Победник од 2 нат,
Г нат: Четвртопласиран П4 – Победник од 1 нат,

3.2. Натпреварите се играат во два (02) добиени натпревари по систем домакин-гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.

3.3. Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на **Финалниот турнир** за категорија **М-14 (Маж)** и ќе разигруваат за Државен првак за нат.сезона 2020/2021.

4.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

4.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Победник од **нат.-А** со Победник од **нат.-Г**,
ПФ - 2: Победник од **нат.-Б** со Победник од **нат.-В**,

4.2. **Поразените** екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

4.3. **Победниците** од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2020/2021 година.

4.4. Термини за одигрување на натпреварите:

... – 2021 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО**

... – 2021 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО** ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

4.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе КФСМ.

4.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

- 4.7. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир СЕ ОТКАЖЕ од организација на истиот, **КЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.
- 4.8. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (4.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.
- 4.9. Доколку организацијата ја превземе КФСМ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – ПОДЕДНАКВО.

V. М – 13 (МАЖИ)

М – 13 ГРУПА ИСТОК	
01.	ПАРТИЗАН ВОДНО САНС
02.	КК КУМАНОВО
03.	АНГЕЛИ
04.	СПОРТИСИМО КАВАДАРЦИ
05.	ПРОБАСКЕТ ПРОБИШТИП
06.	ВИБАС

М – 13 ГРУПА ЗАПАД	
01.	МЗТ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ
02.	ФМП АКАДЕМИЈА
03.	ВАРДАР
04.	ФЕНИКС 2010
05.	ТЕТОВА БУЛС
06.	ШКУПИ

- 1.1. Лигата да биде составена од две групи Исток и Запад. Во групите исток шест (06) екипи и Запад шест (06) екипи, според бројот на пријавените екипи во категоријата **(М-13)**.
- 1.2. Натпреварите ќе се одиграат во две групи по двокружен бод систем, секој со секого, односно десет (10)кола.
- 1.3. По одигрување на натпреварите во двете групи 10 кола,

натпреварувањето ќе биде продолжено со најдобрите 2 пласирани во едната и во другата група според пласманот.

1.4. Првопласираните две (2) екипи во Исток и Запад ќе имаат право да разигруваат за Државен првак (Ф4) на Р.С.Македонија за натпреварувачка сезона 2020/2021.

1.5. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Победник од **нат.-ИСТОК 1** со Победник од **нат.-ЗАПАД 2**,
ПФ - 2: Победник од **нат.-ИСТОК 2** со Победник од **нат.-ЗАПАД 1**,

1.6. Поразените екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

1.7. Победниците од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2020/2021 година.

1.8. Термини за одигрување на натпреварите:

... – 2021 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО**

... – 2021 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО** ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

1.9. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе КФСМ.

2.0. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

2.1. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир **СЕ ОТКАЖЕ** од организација на истиот, **ЌЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.

2.2. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (4.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.

2.3. Доколку организацијата ја превземе КФСМ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – **ПОДЕДНАКВО**.

VI. М – 12 (МАЖИ)

М – 12 ГРУПА 1	
01.	ВАРДАР
02.	ПАРТИЗАН ВС
03.	МЗТ УНИ БАНКА
04.	РОЛИНГ 08
05.	ШКУПИ
06.	СЛОБОДЕН

М – 12 ГРУПА 2	
01.	МЗТ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ
02.	ФЕНИКС 2010
03.	АКАДЕМИЈА ФМП
04.	БОРЕЦ БАСКЕТ
05.	АНГЕЛИ
06.	СЛОБОДЕН

- 1.1.** Лигата да биде составена од две групи Исток и Запад. Во групите исток пет (05) екипи и Запад пет (05) екипи, според бројот на пријавените екипи во категоријата **(М-12)**.
- 1.2.** Натпреварите ќе се одиграат во две групи по двокружен бод систем, секој со секого, односно осум (8)кола.
- 1.3.** По одигрување на натпреварите во двете групи 8 кола, натпреварувањето ќе биде продолжено со најдобрите 2 пласирани во едната и во другата група според пласманот.
- 1.4.** Првопласираните две (2) екипи во Исток и Запад ќе имаат право да разигруваат за Државен првак (Ф4) на Р.С.Македонија за натпреварувачка сезона 2020/2021.
- 1.5. ПОЛУФИНАЛЕ:**
ПФ - 1: Победник од **нат.-ИСТОК 1** со Победник од **нат.-ЗАПАД 2**,
ПФ - 2: Победник од **нат.-ИСТОК 2** со Победник од **нат.-ЗАПАД 1**,
- 1.6. Поразените** екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.
- 1.7. Победниците** од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2020/2021 година.

1.8. Термини за одигрување на натпреварите:

... – 2021 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО**

... – 2021 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО** ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

1.9. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе КФСМ.

2.0. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

2.1. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир **СЕ ОТКАЖЕ** од организација на истиот, **КЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.

2.2. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (4.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.

2.3. Доколку организацијата ја превземе КФСМ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – **ПОДЕДНАКВО**.

I M – 18 (ЖЕНИ)

По доставениот список од канцеларијата на КФСМ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 10 екипи** и истите ќе бидат поделени во групите **Исток и Запад**.

ЛИГА ИСТОК	
01.	ВАРДАР
02.	КРИВА ПАЛАНКА
03.	ПРОБАСКЕТ КАВ
04.	ПАТРИОТ
05.	ТРОКАЛ

ЛИГА ЗАПАД	
01.	БАДЕЛ 1862
02.	ШКУПИ
03.	СТРУГА 2009
04.	ГОСТИВАР
05.	МЗТ СКОПЈЕ А.

- 1.1.** Лигата да биде составена од две групи Исток и Запад. Во групите исток пет (05) екипи и Запад пет (05) екипи, согласно пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата и според бројот на пријавените екипи во категоријата **(M-18)**.
- 1.2.** Натпреварите ќе се одиграат во две групи по двокружен бод систем, секој со секого, односно осум (8)кола.
- 1.3.** По одигрување на натпреварите во двете групи 8 кола, натпреварувањето ќе биде продолжено со најдобрите 2 пласирани во едната и во другата група според пласманот.
- 1.4.** Првопласираните две (2) екипи во Исток и Запад ќе имаат право да разиграваат за Државен првак (Ф4) на Р.С.Македонија за натпреварувачка сезона 2020/2021.
- 1.5. ПОЛУФИНАЛЕ:**
ПФ - 1: Победник од **нат.-ИСТОК 1** со Победник од **нат.-ЗАПАД 2**,
ПФ - 2: Победник од **нат.-ИСТОК 2** со Победник од **нат.-ЗАПАД 1**,
- 1.6. Поразените** екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.
- 1.7. Победниците** од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2020/2021 година.
- 1.8.** Термини за одигрување на натпреварите:

... – 2021 година, ДОПОЛНИТЕЛНО

... – 2021 година, ДОПОЛНИТЕЛНО ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

- 1.9. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе КФСМ.
- 2.0. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).
- 2.1. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир СЕ ОТКАЖЕ од организација на истиот, **КЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.
- 2.2. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (4.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.
- 2.3. Доколку организацијата ја превземе КФСМ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – ПОДЕДНАКВО.

I М – 16 (ЖЕНИ)

По доставениот список од канцеларијата на КФСМ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 11 екипи** и истите ќе бидат поделени во групите **Исток и Запад**.

ЛИГА ИСТОК	
01.	КРИВА ПАЛАНКА
02.	ПАТРИОТ
03.	ТРОКАЛ
04.	ПРОБАСКЕТ КАВ
05.	МВП СТРУМИЦА
06.	ТИМ АРЕНА ШТИП

ЛИГА ЗАПАД	
01.	ВАРДАР
02.	БАДЕЛ 1862
03.	СТРУГА 2009
04.	ШКУПИ
05.	ТЕТОВА БУЛС

- 1.1.** Лигата да биде составена од две групи Исток и Запад. Во групите исток шест (06) екипи и Запад пет (05) екипи, согласно пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата и според бројот на пријавените екипи во категоријата **(М-16)**.
- 1.2.** Натпреварите ќе се одиграат во две групи по двокружен бод систем, секој со секого, односно осум (8)кола.
- 1.3.** По одигрување на натпреварите во двете групи 8 кола, натпреварувањето ќе биде продолжено со најдобрите 2 пласирани во едната и во другата група според пласманот.
- 1.4.** Првопласираните две (2) екипи во Исток и Запад ќе имаат право да разиграваат за Државен првак (Ф4) на Р.С.Македонија за натпреварувачка сезона 2020/2021.
- 1.5. ПОЛУФИНАЛЕ:**
- ПФ - 1:** Победник од **нат.-ИСТОК 1** со Победник од **нат.-ЗАПАД 2,**
ПФ - 2: Победник од **нат.-ИСТОК 2** со Победник од **нат.-ЗАПАД 1,**
- 1.6. Поразените** екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.
- 1.7. Победниците** од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2020/2021 година.
- 1.8.** Термини за одигрување на натпреварите:
- ... – **2021 година, ДОПОЛНИТЕЛНО**
... – **2021 година, ДОПОЛНИТЕЛНО ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.**
- 1.9.** Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе КФСМ.
- 2.0. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00**

денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

- 2.1. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир **СЕ ОТКАЖЕ** од организација на истиот, **КЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.
- 2.2. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (4.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.
- 2.3. Доколку организацијата ја превземе КФСМ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – **ПОДЕДНАКВО**.

I М – 14 (ЖЕНИ)

По доставениот список од канцеларијата на КФСМ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 9 екипи** и истите ќе бидат поделени во групите **Исток и Запад**.

ЛИГА ИСТОК	
01.	ПАТРИОТ
02.	КРИВА ПАЛАНКА
03.	ПРОБАСКЕТ ПРО
04.	БАСКЕТ КАМ

ЛИГА ЗАПАД	
01.	СТРУГА 2009
02.	ВАРДАР
03.	ШКУПИ
04.	БАДЕЛ 1862
05.	МЗТ СКОПЈЕ А.

- 1.1. Лигата да биде составена од две групи Исток и Запад. Во групите исток четири (04) екипи и Запад пет (05) екипи, согласно пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата и според бројот на пријавените екипи во категоријата **(М-14)**.
- 1.2. Натпреварите ќе се одиграат во две групи по двокружен бод систем, секој со секого, односно осум (8) кола.
- 1.3. По одигрување на натпреварите во двете групи 8 кола, натпреварувањето ќе биде продолжено со најдобрите 2 пласирани во едната и во другата група според пласманот.

1.4. Првопласираните две (2) екипи во Исток и Запад ќе имаат право да разигруваат за Државен првак (Ф4) на Р.С.Македонија за натпреварувачка сезона 2020/2021.

1.5. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Победник од **нат.-ИСТОК 1** со Победник од **нат.-ЗАПАД 2**,
ПФ - 2: Победник од **нат.-ИСТОК 2** со Победник од **нат.-ЗАПАД 1**,

1.6. Поразените екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

1.7. Победниците од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2020/2021 година.

1.8. Термини за одигрување на натпреварите:

... – **2021 година, ДОПОЛНИТЕЛНО**

... – **2021 година, ДОПОЛНИТЕЛНО** ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

1.9. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе КФСМ.

2.0. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

2.1. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир **СЕ ОТКАЖЕ** од организација на истиот, **КЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.

2.2. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (4.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.

2.3. Доколку организацијата ја превземе КФСМ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – **ПОДЕДНАКВО**.

I M – 12 (ЖЕНИ)

По доставениот список од канцеларијата на КФСМ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 8 екипи** и истите ќе бидат поделени во групите **Исток и Запад**.

ЛИГА ИСТОК	
01.	СТРУГА
02.	КРИВА ПАЛАНКА
03.	ПАТРИОТ
04.	ВАРДАР

ЛИГА ЗАПАД	
01.	МЗТ СКОПЈЕ
02.	ПРОБАСКЕТ ПРО
03.	БАСКЕТ КАМ
04.	ШКУПИ

- 1.1.** Лигата да биде составена од две групи Исток и Запад. Во групите исток четири (04) екипи и Запад пет (05) екипи, согласно пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата и според бројот на пријавените екипи во категоријата **(M-12)**.
- 1.2.** Натпреварите ќе се одиграат во две групи по двокружен бод систем, секој со секого, односно осум (8)кола.
- 1.3.** По одигрување на натпреварите во двете групи 8 кола, натпреварувањето ќе биде продолжено со најдобрите 2 пласирани во едната и во другата група според пласманот.
- 1.4.** Првопласираните две (2) екипи во Исток и Запад ќе имаат право да разиграваат за Државен првак (Ф4) на Р.С.Македонија за натпреварувачка сезона 2020/2021.
- 1.5. ПОЛУФИНАЛЕ:**
ПФ - 1: Победник од **нат.-ИСТОК 1** со Победник од **нат.-ЗАПАД 2**,
ПФ - 2: Победник од **нат.-ИСТОК 2** со Победник од **нат.-ЗАПАД 1**,
- 1.6. Поразените** екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.
- 1.7. Победниците** од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2020/2021 година.
- 1.8.** Термини за одигрување на натпреварите:

... – 2021 година, ДОПОЛНИТЕЛНО

... – 2021 година, ДОПОЛНИТЕЛНО ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

- 1.9. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе КФСМ.
- 2.0. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).
- 2.1. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир СЕ ОТКАЖЕ од организација на истиот, **КЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.
- 2.2. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (4.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.
- 2.3. Доколку организацијата ја превземе КФСМ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – ПОДЕДНАКВО.